

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 300

17 декември 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4092. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Арачиново.....	2	4100. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	5
4093. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Скрка“ с.Дебриште, Општина Росоман.....	2	4101. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	5
4094. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика- Државен инспекторат за труд.....	3	4102. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	5
4095. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	3	4103. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	6
4096. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	3	4104. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	6
4097. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	4	4105. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	6
4098. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	4	4106. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	6
4099. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	4	4107. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за земјоделско производство БОТАНИКУЕ ДООЕЛ Гевгелија....	7
		4108. Одлука за отстапување на лекот – физиолошки раствор од стоконните резерви без надомест.....	7
		4109. Одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци.....	7
		4110. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година.....	7

	Стр.		Стр.
4111. Програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година	8	4114. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	10
4112. Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временски мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена	8	4115. Правилник за начинот на водење на евиденција за изречена инспекциска мерка опомена	14
4113. Правилник за формата и содржината на лиценцата за помирувач и арбитер	8	4116. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	14
		4117. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	15
		4118. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање	15

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4092.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Арачиново се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.2, кое претставува: КП бр.1046/16, КО Арачиново, со површина од 2220 м², градежно неизградено земјиште, запишано во Имотен лист бр.1565 согласно Извод од план бр.09-63/2 од 29.9.2020 година, издаден од Општина Арачиново, УПС за село Арачиново, донесен со решение на градоначалникот на Општина Арачиново, бр.08-193/2 од 26.7.2017 година, за изградба на објект со намена В2-здравство и социјална заштита-детска градинка.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10702/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4093.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СКРКА“ С. ДЕБРИШТЕ, ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Скрка“ с.Дебриште, Општина Росоман.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10704/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4094.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	19

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за труд, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4095.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Вojдан Чернодрински“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/2
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4096.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 740	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: AMD Athlon 2.2GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 80GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ с. Бардовци – Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/3
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4097.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА
ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/4
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4098.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски цвет“ Карпош – Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/5
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4099.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА
ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19” Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, а за потребите на Општинското основно училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/6
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4100.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Количина
Компјутер – марка Dell Optiplex 330	Монитор: Dell LCD 19" Процесор: INTEL Core 2 DUO 2.00GHz 64-bit Меморија: 1GB DDR 2 Хард диск: 160GB 5400rpm Оптички уред: DVD-ROM Оперативен систем: Windows XP	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга, а за потребите на Средното општинско училиште „Нико Нестор“ – Струга.

Член 3

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11083/7
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4101.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, и тоа:

- стан кој се наоѓа на ул. „Х.Т.Карпош“ бр.92 А/1-1 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 01, број 1, со внатрешна површина од 111 м2, и помошни простории лоџии, балкони и тераси со површина од 13 м2, КП 540, КО Чаир, запишани во Имотен лист бр.92689, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземен недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /ЕЛ 5 107/20 од 13.10.2020 година, во износ од 4.692.441,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11107/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4102.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижен имот, и тоа:
- недвижен имот кој се наоѓа на КП 1821/16, КО Карпош, Кат.култура ГЗ, ГНЗ, со површина од 1453 м2, запишан во Имотен лист бр.42539, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземен недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /ЕЛ 5 118/20 од 2.10.2020 година, во износ од 29.050.000,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11108/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4103.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, и тоа:

- деловен простор на ул. „Ј. Мишиќ“ б. б. Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, зграда во останато стопанство, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина од 61 м², КП 10896, КО Драчево 1, запишан во Имотен лист бр.11582, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /ЕЛ 5 66/2019-20 од 4.11.2020 година, во износ од 1.251.648,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11109/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4104.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, и тоа:

- стан, кој се наоѓа на ул. „Леринска“ Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 02, број 06, намена на зграда СТ, со внатрешна површина од 111 м² и помошни простории (логии, балкони, тераси) ПП со површина од 7 м², КП 6899, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена согласно процената на Министерството за правда – Бирото за судски вештачања СВ 5-69-2020-2 од 28.7.2020 година, во износ од 6.057.873,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11110/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4105.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, и тоа:

- стан, кој се наоѓа на ул. „Питу Гули“ бр.13 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез 01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м², помошни простории логии, балкони и тераси на приземје со површина од 26 м², помошни простории на сутерен број 1, со површина од 21 м² и гаража на сутерен со површина од 27 м², КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.15753, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /ЕЛ 5 58/20 од 9.11.2020 година, во износ од 6.975.404,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11201/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4106.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, и тоа:

- стан на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.18/78 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А-2, влез 01, кат 12, број 78, со внатрешна површина од 79 м², и помошни површини (логии, балкони, тераси) ПП, со површина од 10 м², КП 82, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16792, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /ЕЛ 5 81/2020-2 од 12.10.2020 година, во износ од 3.820.380,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11204/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4107.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО БОТАНИКУЕ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за земјоделско производство БОТАНИКУЕ ДООЕЛ Гевгелија со број 19-349/3 од 23.11.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11304/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4108.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЛЕКОТ – ФИЗИОЛОШКИ РАСТВОР ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува лекот Физиолошки раствор 0,9% раствор за инфузија (500 ml), во количина од 6.000 пакувања на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово без

надомест, заради потребата од справување со Пандемијата прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11356/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4109.

Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВЕН УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци му се доделуваат вкупно 1.526.488,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режий за електрична енергија и потрошена вода, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12097/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4110.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/20, 123/20 и 166/20), во точката 1 износот „330.000.000“ се заменува со износот „350.000.000“.

2. Во точката 2, потточка 2 износот „73.000.000“ се заменува со износот „92.000.000“.

Во потточката 4 износот „70.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“.

Потточката 10 се брише.

Потточките 11, 12, 13 и 14 стануваат потточките 10, 11, 12 и 13.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11148/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4111.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ
2018-2022 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20), во член 2 став 2 во табелата, во точката 2 „Економски статистики“, единствен број на статистичките истражувања (СИ), реден број во рамките на поттемата „2.05.0.1.00/02“, назив на СИ „Статистичко истражување за остварување на приходите и извршување на расходите на Општ Буџет на РМ (консолидиран)“ во редот 7 текстот „Кратка содржина на СИ“ зборовите „Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот“ се заменуваат со зборовите „- Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот (Општ Буџет) и - Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот (Буџет на ЕЛС)“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11216/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4112.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временни мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.298/20), направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ,
ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ
ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ
SARS-COV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД
НА НИВНА ПРИМЕНА**

Во член 2, во ставот 1 на крајот од реченицата точката треба да се замени со запирка и да се додадат зборовите „а во ставот два од оваа точка, зборовите „како и“ се заменуваат со зборовите „а за“ и по зборовите „во овие објекти.“ треба да се додадат зборовите „до 21:00 часот и само за време на послужување на оброците.“.

Бр. 44-8118/6-1
17 декември 2020 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

4113.

Врз основа на член 37 став 9 од Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/07, 27/14 и 30/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ПОМИРУВАЧ И АРБИТЕР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за помирувач и арбитер (во натамошниот текст: лиценцата).

Член 2

Лиценцата се издава на образец со А4 формат, кој се печати на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на лиценцата за помирувач и арбитер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/15).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-6433/3
15 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА



Врз основа на член 8 став 3 од Законот за мирно решавање на работни спорови
Министерството за труд и социјална политика, издава

ЛИЦЕНЦА

(да се наведе работата за која се издава лиценцата)

на

(име и презиме, адреса и ЕМБГ)

(стручна подготовка)

Регистарски број _____
Број на решение _____

Министер,

ден, месец и година

М.П.

4114.

Врз основа на член 259 став (7) и 266-в став (3) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач - правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач - физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог број 08-7838/5 од 23 септември 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-7077/3
10 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 1

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на членот 266-в став (1) од Законот за работните односи, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 2

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 266-в став (1) од Законот за работните односи, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач – физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ		
Назив			Даночен број
Седиште			Деловна банка
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ		
Име и презиме			ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на утврдена глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 3

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 266-в став (1) од Законот за работните односи, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		
Правна квалификација на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Износ на утврдена глоба за прекршокот		
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

4115.

Врз основа на член 258 став (8) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
ИЗРЕЧЕНА ИНСПЕКЦИСКА МЕРКА ОПОМЕНА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречената инспекциска мерка опомена.

Член 2

Евиденцијата за изречените инспекциски мерки опомена се води во електронска форма.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукацијата број 08-7493/3 од 3 ноември 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/11).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-7077/4
10 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

4116.

Комисијата за хартии од вредност Република Северна Македонија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 31/2020), постапувајќи по барањето бр. УП1 08-125 од 12.11.2020 година на Илирика Световање, по словно световање д.о.о. Љубљана и друштво Илирика Финтрејд финансно посредништво д.о.о. Љубљана застапувано од Адвокатското друштво Папазовски и Мишев од Скопје, на седницата одржана на ден 14.12.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правните лица Илирика Световање, по словно световање д.о.о. Љубљана и Илирика Финтрејд финансно посредништво д.о.о. Љубљана, како поврзани лица директно да стекнат квалификувано учество во Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје, односно да се стекнат со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ изнесува 25,7% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.

2. Трансакцијата ќе се изврши преку стекнување на новоиздадени акции од ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје, во размена со постоечките акции кои подносителите ги поседуваат во ДУИФ Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, при статутарна промена – присоединување, во која што ДУИФ Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје во целост ќе се приоседини кон ДУИФ Генерали инвестментс АД Скопје, согласно Спогодбата за присоединување склучена на ден 1.10.2020 година.

3. Трансакцијата за стекнување на акциите наведени во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок од 90 календарски дена од денот на добивање на согласноста од Комисијата за стекнување на квалификувано учество.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ правните лица од точка 1 на ова решение да ги спроведат инвестициските цели односно да ги спроведат одредбите од Договорот за продажба на акциите склучен на 18.6.2020 година, согласно кои подносителите треба да ја извршат планираната продажба на акциите со кои ќе се стекнат врз основа на дадената согласност, во рок од 6 месеци од денот на стекнувањето со акциите.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Бр. УП 1 08-125
14 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 13, nenit 14 dhe nenit 15 të Ligjit për Fondet e Investimeve (Gazeta Zyrtare nr. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-125 datë 12.11.2020 të Ilirika Svetovanie, konsulencë biznesi sh.p.k. Lubjanë dhe shoqërisë Ilirika Fintrejd ndërmjetësim financiar sh.p.k. Lubjanë, përfaqësuar nga Firma ligjore Papazovski dhe Mishev nga Shkupi, në seancën e mbajtur më 14.12.2020 solli

A K T V E N D I M

1. U JEPET PËLQIM personave juridikë Ilirika Svetovanie, konsulencë biznesi sh.p.k Lubjanë dhe Ilirika Fintrejd ndërmjetësim financiar sh.p.k Lubjanë, si persona të ndërlidhur, që drejtpërdrejtë të fitojnë pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë për menaxhim me fonde investuese Generali investments SHA Shkup, respektivisht të fitojnë aksione me të drejtë vote, shuma kumulative e të cilave është 25,7% nga numri i përgjithshëm i aksioneve të emetuara të shoqërisë me të drejtë vote.

2. Transaksioni do të zbatohet nëpërmjet marrjes në zotërim të aksioneve të reja të emetuara nga SHAFI Generali investments SHA Shkup, në shkëmbim të aksioneve ekzistuese të cilat parashtruesit i posedojnë në SHAFI Ilirika Fund Menaxhment SHA Shkup, gjatë ndryshimit statutar – bashkëngjitje, ku SHAFI Ilirika Fund Menaxhment SHA Shkup në tërësi do t'i bashkëngjitet SHAFI Generali investments SHA Shkup, në përputhje me Marrëveshjen për bashkëngjitje të lidhur më 01.10.2020.

3. Transaksioni për marrje në zotërim të aksioneve të cekura në pikën 1 të këtij aktvendimi do të zbatohet brenda 90 ditëve kalendarike nga dita e marrjes së pëlqimit nga Komisioni për të fituar pjesëmarrjeje të kualifikuar.

4. NGARKOHEN personat juridikë nga pika 1 e këtij aktvendimi që t'i zbatojnë qëllimet e investimit, respektivisht t'i zbatojnë dispozitat nga Marrëveshja për shitje të aksioneve, të lidhur më 18.06.2020, në përputhje me të cilat parashtruesit duhet ta kryejnë shitjen e planifikuar të aksioneve të cilat do t'i marrin në zotërim në bazë të pëlqimit të dhënë, brenda 6 muajve nga dita e marrjes në zotërim të aksioneve.

5. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të RMV-së”.

Numër PA 1 08-125
14.12.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliti**, d.v.

4117.

□ Врз основа на член 17 став 4 од од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), постапувајќи по Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје број 03-234/1 од 26.11.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 14.12.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОДОБРУВА барањето за давање согласност за измена на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје број 03-234/1 од 26.11.2020 година и се дава согласност на Одлуката за измена на Статутот на Друштвото број 02-229/2 од 20.11.2020 година, донесена на Собранието на акционери одржано на ден 20.11.2020 година, односно на пречистениот текст на Статутот број 02-229/3 од 20.11.2020 година.

2. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-127
14 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 17 paragrafi 4 тë Ligji пër Fondet e Investimeve (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” numër 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së Shoqërisë përmënxhim me fonde investuese Generali Investments SHA Shkup numër 03-234/1 datë 26.11.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 14.12.2020 solli

AKTVENDIM

1. MIRATONET kërkesa përmënxhim të pëlqimit përmëndryshim të Statutit të Shoqërisë përmënxhim me fonde investuese Generali Investments SHA Shkup numër 03-234/1 datë 26.11.2020 dhe i jepet pëlqim Vendimit përmëndryshimin e Statutit të Shoqërisë numër 02-229/2 të datës 20.11.2020, të sjellë në Kuvendin e aksionarëve të mbajtur më 20.11.2020, respektivisht të tekstit të zbardhur të Statutit numër 02-229/3 të datës 20.11.2020.

2. Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit.

3. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-127
14.12.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliti**, d.v.

4118.

□ Врз основа на член 31 од од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на Либерти АД Скопје, поднесено на ден 30.11.2020 година од Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

на седницата одржана на ден 14.12.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Либерти Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургија – ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје (во понатамошниот текст: Либерти АД Скопје). Понудата за преземање ја дава Инвестброкер АД Скопје, во име и за сметка на Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед.

2. Понудата за преземање се однесува на 2.227.750 обични акции со право на глас издадени Либерти АД Скопје.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 40,00 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на објавување на понудата за преземање.

5. Преземањот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 10-114
14 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 31 t Ligjit të Tjetërsimit të Shoqërive Aksionare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së fitimit të Lejes për ofertë të tjetërsimit të Liberti SHA Shkup, parashtruar më 30.11.2020 nga Liberti Holdko Galati & Skopje Limited nga Londra, Mbretëria e Bashkuar, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 14.12.2020, e miratoi këtë

AKTVENDIM PËR LËSHIMIN E LEJES PËR OFERTË TË TJETËRSIMIT

1. I jepet leje Liberti Holdko Galati & Skopje Limited nga Londra, Mbretëria e Bashkuar, për dhënie të ofertës së tjetërsimit të Liberti Shoqëri Aksionare e Prodhimit dhe e Qarkullimit të Produkteve të Metalurgjisë së Zezë - fletë metalike e ftohtë e mbështjellë, e galvanizuar dhe e plastifikuar Shkup (në tekstin e mëtejme: Liberti SHA Shkup). Ofertën e tjetërsimit e jep Investbroker SHA Shkup, në emër dhe për llogari të Liberti Holdko Galati & Skopje Limited.

2. Oferta e tjetërsimit u referohet 2.227.750 aksioneve të zakonshme me të drejtë vote të emetuara nga Liberti SHShkup.

3. Tjetërsimi e letrave me vlerë do të bëhet me çmim prej 40,00 denarë për aksion.

4. Afati për pranimit të ofertës është 28 ditë nga botimi i ofertës së tjetërsimit.

5. Tjetërsuesi i pikës 1 të këtij aktvendimi është i detyruar që t'i zbatojë të gjitha detyrimet në afatin dhe mënyrën e parashikuar me Ligjin e Ofertës së Tjetërsimit.

6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e vonon zbatueshmërinë e tij.

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA 1 Numër 10-114
14.12.2020

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shkup

Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliti**, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2020300